

УПАТСТВО
за уплата на административни такси

1. ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

За издавање на **одобрение за користење на радиофреквенции** се наплатува административна такса согласно Тарифен број 108 од Законот за административни такси. Кон барањето се приложува доказ за извршена уплата на административна такса (копија од уплатница) според видот на службата и бројот на фреквенциите и тоа за:

- 1) Копнена мобилна служба, воздухопловна мобилна и поморска мобилна служба:
 - за користење на една фреквенција 550,00 денари
 - за користење на две фреквенции 850,00 денари
 - за користење на повеќе од две фреквенции 1100,00 денари
- 2) Фиксна служба (радио-релејни врски)
 - за користење на една фреквенција (еднонасочни) 550,00 денари
 - за користење на две фреквенции (двонасочни)..... 850,00 денари
 - за користење на повеќе од две фреквенции (опсег) 1100,00 денари
- 3) Радиодифузна служба:
 - до 0,5 kW 3000,00 денари
 - од 0,5 kW до 1,0 kW 4500,00 денари
 - над 1,0 kW 5500,00 денари
- 4) Сателитска служба (VSAT/SNG).....7000,00 денари
- 6) Радиоаматерска служба и СВ опсег..... 550,00 денари
- 7) Привремено користење на радиофреквенции за испитувања, мерења и атестирање на радиокомуникациска опрема.(од т.1,2 и 3)..... 1500,00 денари
- 8) Привремено користење на радиофреквенции наменети за посебни настани (од т.1, 2 и 3))..... 1500,00 денари

За издавање на одобрение за користење на радиофреквенции на странско правно или физичко лице, износот на таксата се зголемува за 50 %.

II. РЕШЕНИЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈ ИЛИ СЕРИЈА НА БРОЕВИ

За издавање на **решение за доделување број или серија на броеви** се наплатува административна такса во висина од **500,00 денари**.. Кон барањето се приложува доказ за извршената уплата на административната такса (копија од уплатница).

III. ОДОБРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА РАДИО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ТЕРМИНАЛНА ОПРЕМА

За издавање на **одобрение за употреба на радио и телекомуникациска терминална опрема** се наплатува административна такса во висина од **3000,00 денари**. Кон барањето се приложува доказ за извршената уплата на административната такса (копија од уплатница).

IV. При уплатата на административните такси се користат следните податоци:

- за домашни правни и физички лица:

Основ на плаќање:	Административна такса
Назив на примачот:	Министерство за финансии
Даночен број:	4030990255017
Број на сметка:	100000000063095
Уплатна сметка:	840 ____ 03161(во празното место се впишува шифра на општината во која се уплатува)
Приходна шифра:	722313; Програма: 00
Депонент на банка:	Народна банка на Република Македонија
Матичен број:	4064585

- за странски правни и физички лица

а) за уплата во ЕБПА:

Correspondent bank details:

DEUTSCHE BUNDESBANK ZENTRALE
Address:
Wilhelm Epstein strasse 14
Frankfurt am Main
GERMANY

SWIFT BIC: MARK DE FF

Bank details (:57:):

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Address:
Kompleks banki bb
1000 Skopje
MACEDONIA

SWIFT: NBRM MK 2X

Account number of NBRM in Deutsche bundesbank is: 40247

Final beneficiary (:59:):

IBAN: MK 07100701000003371
Name: Ministry of Finance – administrative fee

б) за уплата во УСА долари:

Correspondent bank details:

CITIBANK NA NEW YORK
Address:
111 WALL STREET NEW YORK
NY 10043

SWIFT BIC: CITI US 33

Bank details (:57:):

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Address:
Kompleks banki bb
1000 Skopje
MACEDONIA

SWIFT: NBRM MK 2X

Account number in Citibank NA New York: 36086854

Final beneficiary (:59:):

IBAN: MK 07100701000003371
Name: Ministry of Finance – administrative fee

НАПОМЕНА:

Одобрение за користење на радиофреквенции, решение за доделување број или серија на броеви или одобрение за употреба на радио и телекомуникациска терминална опрема не може да се издаде без извршена претходна уплата на административна такса.